

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Подготвува и издава:
Управа за јавни приходи
бул. „Кузман Јосифовски-Питу“
бр.1, 1000 Скопје
www.ujp.gov.mk
info@ujp.gov.mk

Дата на издавање:
29.09.2022 година

Наслов:
Годишен извештај на Управа за јавни приходи
за 2021 година

Уредници:
Сектор за стратешко планирање,
анализа и статистика

Дизајн и припрема:
Драгица Николоска - Сектор за поддршка
на директорот и односи со јавност



ISSN: 1857-7121
Бр: 08-5176/1
http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/113

2022 © Управа за јавни приходи

Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е дозволено. При користење на податоци од публикации на Управата за јавни приходи потребно е да се цитира изворот.

СОДРЖИНА

ВИЗИЈА	6
МИСИЈА	6
ЛИЧНА КАРТА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	8
ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА - ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА ЗА ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА И ОЛЕСНУВАЊА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВСТВЕНО- ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСOT COVID-19	12
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	13
ОБУКИ И СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ	15
СОРАБОТКА И ЧЛЕНСТВО НА УЈП СО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	16
ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ	21
ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2021 ГОДИНА	22
ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ	25
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ	27
ДАНОК НА ДОБИВКА	28
ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД	29
ПРИХОДИ ОД СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	30
ПОДОБРЕНО АДМИНИСТРИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДОЛГОВИ	31
КОНТРОЛИ НА ДАНОЦИ, ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ, КОНТРОЛИ ВО ФУНКЦИЈА И ОСТАНАТИ КОНТРОЛИ	33
ПРАВНИ РАБОТИ	35
ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА	36
КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ	36
ДРУГИ ПОЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	37
БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ	38
УЈП ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ	40
СТАТИСТИКИ	41



Управања за јавни приходи и во 2021 година продолжи со спроведување на антикризни мерки кои придонесоа за стабилност и ликвидност на домашните компании и зачувување на работните места. Заедно со Владата и со останатите надлежни институции, директно бевме вклучени во креирање и спроведување на мерки и политики и за бизнис секторот и за граѓаните. Со помош на некои мерките за поддршка, директно влијаевме врз растот на бруто домашниот производ, како и врз заживување на домашната економија.

Се продолжи со финансиската поддршка за исплатата на платите на работодавачи и самостојни вработени на дејностите погодени

од пандемијата. Компаниите и оваа година ги користеа субвенциите за придонеси од задолжително социјално осигурување за зголемување на платата кои изнесуваа 2,8 милијарди денари, односно околу 24.500 компании преку оваа мерка на околу 135 000 вработени секој месец им исплатуваа повисока плата.

Продолживме да го враќаме дел од данокот на додана вредност на семејствата на граѓаните, со што директно влијаевме на домашниот буџет и индиректно врз домашната потрошувачка.

На земјоделците кои миналата година остварија доход од продажба на сопствени земјоделски производи им се исплатија околу 87 милиони денари како поврат на данокот на личен доход. Преку платформата е-данок се реализираше и мерката спортисти ваучери каде спортисти, спортистички клубови и федерации беа финансиски помоѓници од компании. На овие компании им се намали пресметаниот данок на добивка за износот на донираниот средство. Со добро менаџирање на политиките ги мотивиравме и младите, но и спортистите друштва да го развиваат спортот, достоинствено да не претставуваат, не само кај нас во државата, туку и надвор од неа.

Преку нови обуки, модернизација на процесот на работа и усогласување на нашите со европските практики го зајакнавме човечкиот капацитет. Празникот на даночниците „Св. Маџеј“ оваа година беше во знакот на одбележување на 15 години од формирање на Дирекцијата за големи даночни обврзници и 20 години фискализација. По повод овие два јубилеи УП беше домаќин на виртуелен настан „Идни предизвици и унапредување на соработката со големи даночни обврзници“, на кој учествуваа сегашни и поранешни министри за финансии, стојанска комора, банкарски сектор, големи даночни обврзници и ММФ.

Управата продолжи да ги јакне административните капацитети на даночната администрација. Вработените земаа активно учество во ЕУ Твининг проектот „Подобрување на наплата на приходите и даночната и царинска политика“. И во текот на 2021 година УЈП имаше силна поддршка од страна на меѓународните институции. Преку мисиите на Меѓународниот монетарен фонд беше обезбедена техничка помош за зголемување на доброволната усогласеност и подобрување на бизнис процесите. Со поддршка од Свешка банка, беше инициран проектот „Дизајн на ИТ системот на УЈП, преку кои се обезбедија советодавни услуги и анализи во делот на развојот на дојдовните барања за модернизација на системот.

Додека преку меѓународниот семинар „Трансформирање на даночните администрации, што е показ за целосна дигитализација и предизвици за имплементација“ ги презентираме најновите достигнувања и предизвици во делот на дигитализација на даночната администрација и бенефициите за стопанството и за даночните обврзници. На онлајн состанието на ИОТА се разменија најдобрите искуства и практики со останатите даночни администрации, како и начините за имплементација на истите кај нас, а се продолжи со активно учество и на состаноците и вебинарите организирани од Глобалниот форум на ОЕЦД кои ја олеснуваат практичната соработка меѓу сите земји-членки со сподолување на најдобрите практики и зајакнување на односите меѓу поединците директно вклучени во практичното спроведување на меѓународните стандарди.

УЈП продолжува со работа за исполнување на 4-те минимални стандарди од Инклузивната рамка за БЕПС (BEPS- base erosion and profit shifting: рушење на даночната основа и префрлување на добивката BEPS). BEPS се однесува на стратегии за даночно планирање кои ги искористуваат празнините и неусогласеностите во даночните правила за вештачко префрлување на профитот на локации со ниско или без оданочување, каде што има мала или никаква економска активност.

Активно се вклучивме и во планот за борба против корупција „Акција21“. Преку контролните механизми кои ги има Управата за јавни приходи, даваме силна поддршка во сузбивање на криминалот и корупцијата.

Преку конитуираниите средби со стопанствениците и посетите на компанииите, ги зацврстивме релациите, а преку дијалог утврдуваме кои се потребите на стопанството и дали креираниите мерки даваат резултати. Заеднички, посветено ја пребродивме 2021 година и истата ја завршивме со поволна деловна клима, препознаена и од меѓународните институции и странските компании.

Ја одржавме и зголемивме наплата на даноците и социјалните придонеси во однос на изминатите години .

Ниту пандемијата ниту економската криза наметната од надворешните случувања не дозволуваме и нема да дозволиме да ни влијаат во процесот на модернизација, на унапредување и креирање на мерките и на политиките кои се во интерес на граѓаните, на даночните обврзници и на државата.

Со почит,

ДИРЕКТОР

Сања Лукаревска

Визијата на Управата за јавни приходи е да сѐшне модел за професионална организација прејознајлива сѐред најдобрите практики на еу и стандардите за квалитетот, со висок интегритет и доверба во општествена заедница како гаранција за појттикнување и одржување на висок сѐеен на доброволна усогласеност на даночните обврзници.

За да ја оствариме нашата визија, продолжуваме да го зајакнуваме административниот капацитет со цел да ги постигнеме зголемените стандарди во работењето, со подобрување на деловните практики и внесување на промени согласно со севкупната дигитална трансформација.

Започнавме да внесуваме нова организациска култура во работењето на даночната администрација, која обезбедува професионалност, квалитетно и транспарентно работење и одговорност за резултатите.

Нашата Мисија е да обезбеди праведна и ефикасна најлата на даноците и другите јавни давачки со висок сѐеен на доброволна усогласеност на даночните обврзници при исполнување на даночните обврски, преку едноставни даночни постапки и дигитализирани услуги за помош и поддршка на даночните обврзници за навремено и точно исполнување на обврските.

Во извршување на нашата мисија од даночните обврзници очекуваме:

- Искреност и чесност во меѓусебната соработка
- Навремено доставување на точни и целосни информации кои се потребни за водење на постапките
- Плаќање на даноците во законски пропишаните рокови
- Водење на книгите и евиденциите на пропишан начин
- Редовно известување за промените на основните податоци.



GLOBAL MAP of Global Networking

Application Form for Global Application

PERSONAL INFORMATION	
Name	
Address	
City	
State	
Zip	
Country	
TELEPHONE INFORMATION	
Home	
Office	
Mobile	
EDUCATION	
Level	
Field of Study	
Year	
EMPLOYMENT HISTORY	
Company	
Position	
Start Date	
End Date	
REFERENCES	
Name	
Address	
City	
State	
Zip	
Country	



ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- **Назив** - Управа за јавни приходи (УЈП)
- **Правна форма** - Орган на државна управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице
- **Функционира** - Единствено на територијата на Република Северна Македонија
- **Седиште** - Скопје
- **Адреса** - ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје
- **Конститутивен акт** - Закон за Управата за јавни приходи („Службен весник на РМ“, бр.80 од 30.12.1993 година)
- **Раководење** - Директор
- **Избор на директор** - Директорот и неговиот заменик ги именува и разрешува Владата на РСМ на период од четири години

ФИНАНСИРАЊЕ

- Буџет на Република Северна Македонија
- Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки
- 25% од приходите од откриени и наплатени даноци и камати
- Други приходи утврдени со пропис
- **Постапување:** Закон за Управата за јавни приходи, Закон за даночна постапка, законите со кои се уредуваат одделни видови даноци и ратификуваните меѓународни договори.

НАДЛЕЖНОСТИ

- Спроведување на законите и други прописи за даноците
- Регистрација на даночни обврзници, доделување ЕДБ и водење регистар на даночни обврзници
- Прием на даночни биланси, извештаи и пријави, водење даночни евиденции, утврдување на даноци, наплата и поврат на даноци, следење и анализа на даночни приходи
- Утврдување и наплата на други јавни давачки согласно закон или договор
- Наплата на парични казни,
- глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на РСМ
- Инспекциски надзор
- Следење и анализа на примената на прописите и функционирање на даночниот систем
- Следење и анализирање на даночните приходи
- Давање појаснување на даночни обврзници во примена на прописите за даноците, обезбедување јавност во работата
- Воведување, организирање, користење и развој на единствен даночен информативен систем
- Издавање на уверенија, потврди и други документи за платени даноци
- Донесување на финансиски план, програма и планови за работа
- Соработка со даночни органи на други држави
- Примена на меѓународните договори од областа на даноците и давање меѓународна правна помош



Основни акти

- Акт за организација, Акт за систематизација, Колективен договор на УЈП, Кодекс на етика

Старост

- од 20 до 29 години - **20**
- од 30 до 39 години - **302**
- од 40 до 49 години - **264**
- од 50 до 59 години - **245**
- од 60 до 64 години - **304**

Образование

- Високо образование 68% - **767 лице**
- Вишо образование 5% - **55 лица**
- Средно образование 26% - **300 лице**
- Основно образование 1% - **13 лица**

1,135

вработени

2

функционери

12

вработени имаат статус на мирување (состојба 31.12.2021)



Вработени

Жени

571

Мажи

564

Статус

- Даночни службеници/Државни службеници/Вработени согласно Законот за работни односи

Ден на УЈП

Свети Матеј - заштитник на даночниците -
Награди и признанија

- Признание за долгогодишна непрекината работа во Управата за јавни приходи (јубилеј 10/20/30/40)
- Благодарница за долгогодишна работа во Управата за јавни приходи (по основ на остварување на право на старосна пензија)
- Пофалница за професионалност и ефикасност во работата на УЈП
- Пофалница за посебен придонес во исполнување на работните цели и задачи на Управата за јавни приходи
- Јубилејна награда претставена во паричен износ од една просечна плата исплатена во Управа за јавни приходи во последните 3 (три) месеци
- Други награди



ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА



ДГДО/РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ /ДАНОЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА И ДАНОЧНИ ШАЛТЕРИ

- Дирекцијата за големи даночни обврзници
- Регионална дирекција Скопје
- Регионална дирекција Битола
- Регионална дирекција Прилеп
- Регионална дирекција Струмица
- Регионална дирекција Тетово
- Регионална дирекција Штип


РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА БИТОЛА



РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ПРИЛЕП



РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ТЕТОВО




РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА СТРУМИЦА



РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ШТИП





ФИНАНСИРАЊЕ НА УЈП	2021	2020
Буџет на Република Северна Македонија	2,504,867,062 МКД	1,899,306,605 МКД
Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки	630,334,921 МКД	563,755,671 МКД
Вкупни приходи на УЈП	3,135,201,983 МКД	2,463,062,276 МКД
Од буџетските приходи надоместени се	2,504,867,062 МКД	1,899,306,605 МКД
Од сопствените приходи надоместени се	127,464,764 МКД	160,344,646 МКД
Вкупни расходи на УЈП	2.632.331.826 МКД	2,059,651,251 МКД

ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА

Законски измени и дојолнувања за даночни ослободувања и олеснувања за справување со здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19



ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Заради воведување на новиот образец ДДВ-04 согласно измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РСМ“, бр.267/20) со кој се воведоа нови полиња во ДДВ пријавата за новата повластена даночна стапка од 10%, како и ново поле за отстапување на побарување за намирување на даночен долг на друг даночен обврзник, се продолжи рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата за 4 дена.

Донесен е Закон за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност („Службен весник на РСМ“, бр.163/21) кој се однесува на пропишување на повластена даночна стапка од 10% која се применува врз прометот и увозот на електрична енергија за домаќинствата во периодот од 01.01.2022 - 30.06.2023 година.

ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно препораките на Владата на РСМ за преземање мерки и активности за превенција од ширење на COVID-19 (корона вирус), како и

барањата на сметководителите за пролонгирање на рокот за поднесување на пријавите и одлуката на Централниот регистар за продолжување на рокот за поднесување годишна сметка, рокот за поднесување на обрасците „ДБ“, „ДБ-ВП“, „ДБ-НП/ВП“, „ДЛД-ДБ“ и „Б“, се продолжи заклучно со 25 март 2021 година.

Донесен е Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка („Службен весник на РСМ“, бр.151/21) кој ги содржи следните измени:

- Платени лабораториски тестови за COVID-19 за вработени лица во износ до 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Северна Македонија на годишно ниво по вработен, се сметаат за признат расход.
- За признати расходи ќе се сметаат трошоците по основ на уплатени премии за доброволно здравствено осигурување до износот од една просечна месечна бруто плата, исплатена во претходната година во Република Северна Македонија, на годишно ниво по вработен.



ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Зајакнување на персоналот на УЈП со нови 14 вработувања на неопределено време во постапка за преземање од други институции/мобилност; 100 нови вработувања по Програма-К5 преку преземање од МПСОЗ; 38 нови вработувања по јавен оглас на определено време до 31.12.2021; 1 ново вработување преку Агенција за привремени вработувања; 34 распоредувања/хоризонтални на исто ниво; 2 распоредувања на друго работно место од пониско ниво; 3 распоредувања по судска пресуда; 18 распоредувања поради усогласување со измени и дополнувања на актот за систематизација.

На 106 вработени престанал работниот однос во Управата за јавни приходи во периодот јануари-декември 2021 година од кои:



- (42) престаноци/старосна пензија
- (9) престаноци поради смрт на работникот
- (9) престаноци со спогодба
- (11) престанок по сила на закон, со отказ или по барање на вработениот
- 35 престаноци поради истек на договор за вработување на определено време со датум 31.12.2021 година

Врз основа на евиденцијата на Секторот за човечки ресурси во делот за поведени дисциплински постапки за периодот од 01.01.2021-31.12.2021 година, известуваме за следната состојба 51 опомена против 51 вработен; 6 дисциплински постапки против 6 вработени, од кои завршени 2 со изрекување на парична казна против 2 вработени, а останатите во тек.

Организациона единица	Жени
УЈП-ГД	95
ДГДО	33
РД СКОПЈЕ	95
РД БИТОЛА	69
РД ПРИЛЕП	66
РД ТЕТОВО	75
РД ШТИП	80
РД СТРУМИЦА	58
ВКУПНО	571

Организациона единица	Мажи
УЈП-ГД	62
ДГДО	27
РД СКОПЈЕ	83
РД БИТОЛА	65
РД ПРИЛЕП	59
РД ТЕТОВО	131
РД ШТИП	84
РД СТРУМИЦА	53
ВКУПНО	564

Организациона единица	Вкупно
УЈП-ГД	157
ДГДО	60
РД СКОПЈЕ	178
РД БИТОЛА	134
РД ПРИЛЕП	125
РД ТЕТОВО	206
РД ШТИП	164
РД СТРУМИЦА	111
ВКУПНО	1,135



Образовната структура на вработените е:

- 68% или 767 лица со високо образование
- 5% или 55 лица со вишо образование
- 26% или 300 лице со средно образование
- 1% или 13 лица со основно образование

Подобрување на плановите за едукација на даночните обврзници и зајакнување на капацитетите на вработените преку едукација


Насочената едукација на вработените преку Даночната Академија (ДА) треба да ја поддржи реорганизацијата на институцијата и новите деловни процеси на клучните функции, како и потребите за обука за работењето и управувањето со цел да ја подобри способноста на вработените на сите нивоа

Во периодот јануари-декември 2021 година реализирани се вкупно 42 едукативни настани за вкупно 947 слушатели (вработени во УЈП, даночни обврзници и учесници на студиска посета).

Имено реализирани се:

1. 22 планирани едукации со активно учество на 771 вработени од УЈП.
2. Во извештајниот период реализирани се и вон плански активности, вкупно 16 ад-хок обуки за вработените во УЈП во земјата и странство подржани од домашни институции и меѓународни програми на теми и области поврзани со редовните работни задачи на Управата како и за даночни обврзници на кои активно учествуваа 176 вработени во Управата.

Во извештајниот период од страна на Управата за јавни приходи беа спремни за реализација повеќе планирани едукативни настани но заради пандемијата со вирусот COVID-19 истите беа одложени.



ОБУКИ И СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ



СОРАБОТКА И ЧЛЕНСТВО НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ СО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ



Соработката со меѓународните стручни организации е од големо значење за УЈП. Се посветува особено внимание на размена на искуства и стручни знаења помеѓу даночните администрации од европските земји, а често и пошироко. Не се помалку важни и билатералните контакти со даночните администрации, особено со оние од регионот, со кои често иако соработуваме идентични или слични состојби и со кои размената на искуства е многу деловорна. Размената на податоци и искуствата на меѓународно ниво ќе придонесе да се забрза процесот на модернизација на УЈП.

ЕУ ТВИНИНГ ПРОЕКТ СО АВСТРИЈА И ХРВАТСКА “ПОДОБРУВАЊЕ НА НАПЛАТАТА НА ПРИХОДИ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА И ЦАРИНСКАТА ПОЛИТИКА”

Управата за јавни приходи заедно со Царинската управа и Министерството за финансии од јануари 2020 година учествува во ИПА Твининг проектот “Подобрување на наплатата на приходи и подобрување на даночната и царинската политика”. Основна цел на проектот е усогласување на даночното и царинското законодавство, во согласност со релевантното законодавство на ЕУ и најдобрите практики. Проектот е насочен кон поедноставување на даночните и царинските процедури што ќе резултира во подобрување на квалитетот на даночните и царинските услуги што им се нудат на граѓаните. Земјите членки на ЕУ, Австрија и Хрватска се Твининг партнери на Управата за јавни приходи.

Имајќи ги предвид клучните приоритети во Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (Acquis Communautaire), помошта од земјите-членки на ЕУ ќе биде од голема корист за постигнување на понатамошно усогласување во

областа на директните и индиректните даноци со сите релевантни акти на ЕУ.

Досегашната имплементација на проектот се одвива успешно, а тоа го има потврдено и Делегацијата на ЕУ во Скопје кои посочуваат дека и покрај кризата проектот предизвика големо внимание и претставува пример за останатите проекти во регионот.

Во текот на 2021 година се одржа петиот состанок на Управувачкиот одбор на проектот и се спроведоа обуки во рамките на Твининг проектот со релевантните сектори во УЈП.

УЈП исто така зема учество на работилница на тема Modernisation process of Tax Administration (PRO) and implementation of new IT system.

Во рамките на компонентата 4 Подобрени оперативни и административни капацитети на Управата за јавни приходи за спроведување на националното законодавство, ИТ услугите и постапките од ЕУ-ИПА 2018 твининг проектот досега се одржани 15 активности од повеќе теми кои се однесуваат на функционирањето и работењето на УЈП, а истите поради Ковид пандемијата беа спроведени виртуелно.



ИНТРА-ЕВРОПСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДАНОЧНИ АДМИНИСТРАЦИИ (ИОТА) е меѓународна организација која има за цел продлабочување на соработката и размена на искуства помеѓу 44 даночни администрации - членки на ИОТА, преку присуство на семинари, работилници и средби на групи по одредени области. Во текот на 2021 година 83 вработени учествуваа на 17 настани организирани во рамки на ИОТА програмата.



Управата за јавни приходи од 1997 година е полноправна членка на Интра-европската организација на даночните администрации (ИОТА)

Воедно од страна на Управата за јавни приходи беа одговорени следните прашалници: Annual Survey on IOTA Strategy Implementation; IOTA activities in the Q2 of 2021 and the 25th General Assembly of IOTA.



(ОЕЦД) ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ - организација која промовира политики за унапредување на економијата и благосостојбата на луѓето. Северна Македонија е членка на Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни целина ОЕЦД, кој брои над 160 членки. Глобалниот форум е клучна меѓународна организација која работи на имплементација на меѓународните стандарди за даночна транспарентност и размената на информации. Глобалниот форум осигурува дека овие високи стандарди за транспарентност и размена на информации за даночни цели се поставени низ целиот свет преку активности за мониторинг и вршење увид/оценување (peer review) над примената на меѓународните стандарди.

ОЕЦД и размена на информации согласно договорите за одбегнување на двојно оданочување

Во август 2018 година Република Северна Македонија стана 117-та земја членка на БЕПС Инклузивната рамка и како таква заедно со останатите земји на исто ниво учествува во преземање на мерки за спречување на можностите за одбегнување на плаќање на данок, односно мерки за зачувување на својата даночна основа. Земјата се обврза за имплементација на минималните стандарди од оваа рамка (акција 5, 6, 13 и 14 од Акцискиот план на БЕПС).

Оценувањето за спроведување на стандардот за размена на информации по барање (EOIR стандард), се врши во три категории: Достапност на информации, Пристап до информации и Размена на информации.

Во текот на 2021 година преземени се следните активности

- **Акција 5:**

Надлежните институции во РСМ тесно соработуваат со Секретаријатот на ОЕЦД, обезбедувајќи информации релевантни за peer review на режимот ТИРЗ. Испратена е преписка до Секретаријатот на ОЕЦД во која се наведе дека РСМ е подготвена да направи соодветни измени и дополнувања на законот за ТИРЗ, вклучително и одредби за „nexus“, со цел да се усогласат со барањата од Акцијата 5, доколку има индикации од Секретаријатот на ОЕЦД.

Во март и април 2021 година се одржаа консултации помеѓу Министерството за финансии, ТИРЗ и Министерството за економија, како предлагачи на Закон за ТИРЗ и одговорни за негова имплементација. На 23.06.2021 година се одржа состанок помеѓу наведените институции од РСМ и експертите од ОЕЦД во однос на nexus пристапот на земјата и неговата прифатливост.

Изготвена е Информација за исполнување на обврските на Република Северна Македонија во врска со Мерката 5 од БЕПС Инклузивната рамка и усвоените заклучоци на Сто и шестата седница на Владата на РСМ, врз основа на кои министерот за финансии се задолжува да ја информира Code of Conduct групата при Советот на ЕУ за измена на Законот за технолошки индустриски развојни зони, со имплементирање на "nexus" пристапот.

Со писмото до Code of Conduct групата при Советот на ЕУ, РСМ даде заложба дека ќе го измени Законот за технолошки индустриски развојни зони до крајот на 2022 година, во согласност со барањата на Форумот за штетни даночни практики (FHTP).

- **Акција 6:**

На 29 јануари 2020 година, РСМ го потпиша најсеопфатниот инструмент за меѓународно оданочување, Мултилатералната конвенција за спроведување на мерки поврзани со даночниот договор за спречување на ерозија на даночната основа и алокација на профитот (МЛИ) преку која ќе се спроведе овој минимален стандард. РСМ го има својот прв нацрт на законодавството земја по земја следејќи го законодавството предвидено во Акциониот план 13 и искуствата на некои земји. Законодавството е во фаза на ревизија од релевантни лица и треба да се усогласи со релевантните засегнати страни. Управата за јавни приходи тесно соработуваше со тимот на Секретаријатот на Глобалниот форум одговорен за преземање прелиминарна проценка на доверливоста и заштитните податоци за податоците што веќе се во сила.

- **Акција 13:**

Во текот на 2021 година се одржаа вебинари помеѓу претставници на УЈП, МФ и Секретаријатот на ОЕЦД и тоа на 02.02.2021 година, 09.03.2021 и 06.05.2021 година. Во третиот квартал на 2021 година се одржа состанок на 15.09.2021 година. Целта на состаноците се разјаснувања и согледување на моменталната ситуација околу безбедноста на информациите и информатичкиот систем на УЈП, во насока на идно воспоставување на автоматска размена на информации и Извештаи по земја согласно Акција 13 од БЕПС Инклузивната рамка.

- **Акција 14:**

РСМ побара одложување на процесот на peer review за акција 14, бидејќи не беше иницирана постапка за замен договор (МАП). УЈП прими еден МАП инициран од Германија во 2020 година. Тој се разгледува пред надлежниот сектор во УЈП кој претходно ја донесе одлуката. Се изготви предлог-Прирачник (Guidance) согласно ОЕЦД стандардите и правилата од минималниот стандард од БЕПС Инклузивната рамка во месец март 2021.

На крајот на месец мај 2021 од страна на УЈП се пополни и достави статистика за МАП до ОЕЦД согласно правилата за доставување на статистики за МАП случаи.

РСМ ги следи дискусиите на столбот 1 и столбот 2 на проектот за дигитална економија на ОЕЦД.

Номинираните лица од УЈП по поединечни акции од БЕПС Инклузивната рамка учествуваа на онлајн обуките организирани од ОЕЦД и ги следат новостите во соодветната акција



МЕЃУНАРОДЕН МОНЕТАРЕН ФОНД (IMF)

Во согласност со стратешките планови и цели, соработката со Меѓународниот монетарен фонд е во насока на развивање и реформирање на основните функции на Управата за јавни приходи преку обезбедување на техничка помош и обука.

Користење на техничка помош преку ММФ

Во текот на 2021 година се одржаа следните ММФ мисии:

- виртуелна техничка мисија од ММФ за клучните индикатори за успешност
- виртуелни технички мисии од ММФ за управување со долгови, необјаснето богатство, data warehouse/business intelligence
- техничка мисија од ММФ за унапредување на даночната усогласеност
- виртуелни технички мисии од ММФ за унапредување на услугите за даночните обврзници со цел подобрување на усогласеноста-управување со посредниците, зајакнување на наплатата на заостанатите даноци

Учество во програмските активности на ФИСКАЛИС 2021

Во текот на 2021 година:

- на настан организиран во рамки на Fiscalis програмата учествуваа двајца вработени од УЈП.
- УЈП зема учество на два состаноци за Фискалис координатори на кои се разговараше за Grant management and the grant coordinators (concept and overall process); e Grants training; What to capture as a programme activity? Definition of online meetings and online meetings related processes - Feedback session from the 2 coordinators' volunteers groups;
- присуство на работна група во рамки на фискалис координативните состаноци за Reducing the Bur-

den of Hosting до СЕП.

- се изготви годишниот извештај за TSG во рамки на Фискалис 2020 кој се поднесува електронски до DG TAXUD
- се изготви предлог Информација за Влада на Република Северна Македонија -Извештај за извршените преговори за усогласување на Договорот помеѓу РСМ и Европската Унија за учеството на Северна Македонија во Фискалис Програмата за периодот 2021-2027 година.



(CEF) ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ФИНАНСИИТЕ

Центарот за развој на финансиите (CEF) има за Центарот за развој на финансиите (CEF) има за цел поддршка во развојот на капацитетите во менаџирањето на јавните финансии, даночната политика и администрација, и реформите во централното банкарство преку обезбедување на високо квалитетни практични програми и обуки (работилници, семинари, сертифицирани програми) и поттикнување на регионалната соработка.

Во насока да се унапреди регионалната соработка, од страна на Центарот за развој на финансиите (CEF) се спроведува проект за поддршка на даночните администрации во Југоисточна Европа со цел зајакнување на капацитетите на даночните управи и справување со предизвиците со кои се соочуваат.

Користење на техничка помош преку ЦЕФ

Во текот на 2021 година на 8 настани организирани од ЦЕФ учествуваа 15 вработени од УЈП

Користење на техничка помош преку инструментот TAIEХ

Во текот на 2021 година не се поднесени нови апликации за работилница, експертска мисија или студиска посета, заради ситуација со вирусот COVID-19.



ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ



Наша цел е да го зголемиме доброволното пријавување и налага на даночните обврски, преку подигнување на довербата на даночните обврзници кон институцијата и обезбедување на можности за брз и едноставен контакт, информирање, едуцирање и квалитетни услуги, без интервенции и било какви рејресивни политики.

ДАДЕНИ УСЛУГИ КОН ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

Во периодот јануари-декември 2021 година дадени се 12,443 писмени одговори на поставени прашања и барања доставени преку Е-mail од даночните обврзници. Одржани се и 3.719 советодавни посети кај даночните обврзници и 406 едукативни семинари, а се со цел информирање и едукација на даночните обврзници за законски обврски за доброволно и навремено исполнување на даночните обврски.

	2021	2020	2019
Писмено одговорени прашања и барања на ДО доставени преку е-пошта	12,443	13,398	5,290
Советодавни посети кај даночните обврзници	3,719	2,790	3,443
Едукативни средби/семинари	406	138	522
Вкупно	16,568	16,438	9,367

АКТИВНОСТИ ВО КОНТАКТ ЦЕНТАРОТ

Во периодот јануари-декември 2020 година се извршени 1,214 телефонски известувања на даночните обврзници за нивните долгови. Преку Повикувачки Центар-Инфо линија 0800 33 000 се примени 18,728 повици од даночните обврзници со прашања за даноците и оданочувањето од кои 9,421 за Данок на личен доход, 1,301 за Данок на добивка, 5,274 за Данок на додадена вредност и 2,732 други повици- по основ на инсталација на код, прашања за наплата на глоби, фискализација, придонеси и социјално осигурување, начин и постапка на регистрација по разни основи, пополнување на обрасци итн.

	2021	2020	2019
Телефонско известување на ДО за даночен долг *	1,214	486	3,201
Инфо линија 0 800 33 000	18,728	31,873	26,265
Телефонска линија 198 - Број на валидни повици	1,515	2,056	8,515

ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2021 ГОДИНА



Со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на РСМ”, бр.307 од 23.12.2020 година) проектиран е износ на Приходи на основен буџет и фондови во висина од 266,986,061,000 денари, од кои даночните приходи и придонесите како дел од Основниот Буџет и фондовите со кои администрира Управата за јавни приходи (УЈП), беа планирани во висина од 165,972,000,000 денари, или од наплата на даноците 84,071,000,000 денари и од наплата на придонесите 81,901,000,000 денари. Реализацијата на Буџетот во изминатиов период од годината беше под влијание на здравствено-економската криза предизвикана од корона-вирусот.

На 28.07.2021 година, донесен е Закон за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на РСМ”, бр. 171). Имено, извршен е Ребаланс на Буџетот со кој Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година -Буџетска сметка, е проектиран во висина од 286,192,280,000 денари што претставува зголемување во однос на првиот план во апсолутен износ од 19,206,219,000 денари или повисок за 7,19%.

Во тие рамки, даночните приходи и социјалните придонеси од плати кои ги администрира Управата за јавни приходи се планирани во висина од 170.094.920.000 денари, што претставува зголемување од првиот план за наплата на приходите од УЈП за 2,48%.

Со тоа, Управата за јавни приходи се задолжува за наплата на 59,43% од средствата кои го формираат Буџетот на Република Северна Македонија-Буџетска сметка

ДАНОЦИ

Даноците како дел од Основниот Буџет и фондовите со Буџетскиот план беа проектирани во износ од 84,071,000,000 денари. Со Законот за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на РСМ”, бр.171) донесен е Ребаланс на Буџетот на РСМ со што даноците се проектирани во висина од 87,010,000,000 денари, што значи зголемување на претходниот план за 2,939,000,000 денари или за 3,5%.

ПРИДОНЕСИ

Придонесите како дел од Основниот Буџет и фондовите со Буџетскиот план беа проектирани во износ од 81,901,000,000 денари. Со Законот за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на РСМ”, бр.171) донесен е Ребаланс на Буџетот на РСМ со што социјалните придонеси се проектирани во висина од 83,084,920,000 денари, што значи зголемување на претходниот план за 1,183,920,000 денари или 1,45%.



	БУЏЕТ ПЛАН 2021	РЕБАЛАНС ПЛАН 2021	Учество Буџет на РСМ		
ВКУПНИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА РСМ	266,986,061,000	286,192,280,000		100.00	
ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ И СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ			Учесѝво на даноци и ѝридонеси		
	165,972,000,000	170.094.920.000	100.00	59,43	
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (ДД,ПДД,ДДВ)			Учесѝво во даноциѝте		
	84,071,000,000	87,010,000,000	100.00	51.15	30,4
Данок на добивка	11,501,000,000	12,001,000,000	13,79	7,06	4,19
Персонален данок на доход	20,290,000,000	20,790,000,000	23,89	12,22	7,26
ДДВ	52,280,000,000	54,219,000,000	62,31	31,88	18,94
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА			Учесѝво во ѝридонесиѝте		
	81,901,000,000	83,084,920,000	100.00	48.85	29.03
Пензиско и инвалидско осигурување	47,869,000,000	48,451,000,000	58,32	28,48	16,93
Здравствено осигурување	31,137,000,000	31,634,920,000	38,08	18,60	11,05
Осигурување во случај на невработеност	2,895,000,000	2,999,000,000	3,61	1,76	1,05





Во 2021 година, е остварен вкупен приход од даноци и социјални придонеси од плата во износ од 174,142 милиони денари (174,142,154,264 денари), што претставува 102.38% од вкупно планираните приходи за 2021 година.

По основ на даноци во 2021 година, остварен е вкупен приход од 89,617 милиони денари. Овој износ е повисок за 3% во однос на планираниот приход од 87,010 милиони денари.

Во 2021 година остварен е вкупен приход по основ на социјални придонеси од плата во износ од 84,525 милиони денари (84,524,778,938 денари). Овој износ е повисок за: 1.73% во однос на ребаланс планот.

Даноци во 000,000	План	Наплата	Индекси
ДД	12,001	10,871	90.58
ПДД	20,790	20,552	98.86
ДДВ	54,219	58,194	107.33
Вкупно даноци	87,010	89,617	103.00
Учесиво во %	51.15	51.46	
Придонеси во 000,000	План	Наплата	Индекси
ПИО	48,451	49,301	101.75
ПЗО	31,635	32,212	101.82
ПОН	2,999	3,012	100.44
Вкупно придонеси	83,085	84,525	101.73
Учесиво во %	48.85	48.54	
Даноци и придонеси	План	Наплата	Индекси
Вкупно приходи	170,095	174,142	100.01






ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ

Во 2021 година, остварен е вкупен даночен приход од 89,617,375,326 денари. Овој износ е повисок за:

- ↑ 3% во однос на планираниот приход од 87,010,000,000 денари, повосок за
- ↑ 17.89% во однос на остварениот приход од 76,014,616,096 ден. во истиот период од 2020 година, повисок за
- ↑ 8.87% во однос на остварениот приход од 82,319,264,229 денари во истиот период од 2019 и повисок за
- ↑ 9.88 % во однос на наплатениот приход во истиот период од 2018 година во износ од 81,558,433,725 денари

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2021	2021	2020	2019	2018	нап./пл`21	2021/20	2021/19	2021/18
1	2	3	4	5	6	7 (3:2)	8 (3:4)	9 (3:5)	10 (3:6)
ДД	12,001,000,000	10,871,095,326	10,496,394,182	11,554,440,860	14,745,279,525	90.58	103.57	94.09	73.73
ДЛД	20,790,000,000	20,552,403,103	18,625,415,466	18,705,659,577	17,559,094,247	98.86	110.35	109.87	117.05
ДДВ	54,219,000,000	58,193,876,897	46,892,806,448	52,059,163,792	49,254,059,953	107.33	124.10	111.78	118.15
ВКУПНО	87,010,000,000	89,617,375,326	76,014,616,096	82,319,264,229	81,558,433,725	103.00	117.89	108.87	109.88



90.11% од наплатените даночни приходи се платени од страна на даночните обврзници по поднесени даночни пријави или по изготвени решенија од страна на УЈП по претходно пријавени даноци од страна на даночните обврзници, доброволно без било каква интервенција на УЈП, како и со користење на повеќе платените даноци за наплата на данок кој се должи (пребивање). Значително над републичкиот просек за доброволна наплата е остварена во ДГДО, каде 97.00% од наплатата на даноците е извршена доброволно.

РД	Нето даночни приходи	Доброволно плаќање	Пребивање на долг со преплата	Вкупно доброволно плаќање	Учество ДП/НДП	Отстапување на побарува	Репрограм на ЈП	Инспекц. контрола 75%	Опомени (даноци без МПИН)	Присилна наплата на даноци
РД Скопје	33,679	27,819	688	28,507	84.64	0.3	143	140	974	3,915
РД Битола	4,218	3,344	163	3,508	83.16	12.3	94	56	378	169
РД Прилеп	1,584	984	169	1,153	72.78	24.5	38	36	267	65
РД Струмица	1,991	1,017	394	1,411	70.86	0.0	78	117	238	146
РД Тетово	3,778	3,275	135	3,410	90.24	0.0	15	27	238	89
РД Штип	4,233	3,770	70	3,840	90.70	6.4	21	30	215	121
ДГДО	40,133	37,996	933	38,929	97.00	1.5	25	385	785	9
Вкупно	89,617	78,205	2,553	80,758	90.11	45	414	792	3,094	4,514
(%)	100.00	87.26	2.85	90.11		0.05	0.46	0.88	3.45	5.04



Во 2021 година, остварен е вкупен ДДВ приход од 58,193,876,897 денари.

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2021	2021	2020	2019	2018	нап./пл`21	2021/20	2021/19	2021/18
ДДВ приход	54,219,000,000	58,193,876,897	46,892,806,448	52,059,163,792	49,254,059,953	107.33	124.10	111.78	118.15
ДДВ поврат	/	-31,271,713,826	-25,551,771,906	-25,961,519,527	-24,616,779,820	/	122.39	120.45	127.03
Бруто ДДВ	/	89,465,590,723	72,444,578,354	78,020,683,319	73,870,839,773	/	123.50	114.67	121.11



Структурата на остварените приходи од ДДВ - данокот од увоз, данокот од промет во земјата, данокот на донации, задржаниот ДДВ во присилна наплата, камата за доцнење на плаќање на ДДВ и износот на вратениот ДДВ по барање на даночните обврзници, се како што следува:

Период	ДДВ на увоз	ДДВ промет во земјата	ДДВ донации	Камата	Зад. ДДВ пр. наплата	Поврат на ДДВ	Вкупно
Јануари	3,439,460,732	2,800,907,904	1,306,874	11,656,920	340,868	-1,901,642,291	4,352,031,007
Февруари	4,324,889,358	1,896,333,934	1,182,759	25,684,155	76,525	-2,087,732,753	4,160,433,978
Март	5,320,552,761	1,512,241,595	1,291,719	13,577,486	1,842,382	-2,270,036,139	4,579,469,804
Април	5,174,878,955	2,121,898,544	900,114	-5,088,155	2,319,822	-1,877,047,910	5,417,861,370
Мај	4,735,347,614	1,613,070,995	102,772	4,049,420	7,232,516	-2,555,929,181	3,803,874,136
Јуни	5,548,816,471	1,621,879,324	2,425,314	17,542,960	9,988,955	-2,914,886,038	4,285,766,986
Јули	5,778,935,076	2,757,454,171	491,247	16,477,177	1,308,607	-2,586,448,945	5,968,217,333
Август	5,319,779,550	2,067,581,228	2,044,892	12,262,128	126,201	-3,053,661,224	4,348,132,775
Септември	5,605,200,836	1,660,089,479	487,854	37,050,104	16,576,951	-2,644,312,979	4,675,092,245
Октомври	5,978,210,577	2,632,164,455	2,386,477	16,147,154	2,427,157	-2,061,759,100	6,569,576,720
Ноември	6,361,735,404	2,041,882,714	2,565,740	22,104,835	618,979	-3,524,323,679	4,904,583,993
Декември	7,027,968,009	1,813,918,112	1,772,451	18,143,021	60,968,544	-3,793,933,587	5,128,836,550
Вкупно 2021	64,615,775,343	24,539,422,455	16,958,213	189,607,205	103,827,507	-31,271,713,826	58,193,876,897
Вкупно 2020	49,475,500,017	22,735,234,644	33,790,356	107,527,090	92,526,247	-25,551,771,906	46,892,806,448
Индекси 2021/2020	130.60	107.94	50.19	176.33	112.21	122.39	124.10


Структурата на наплатата на ДДВ во 2021 година во однос на 2020 година го покажува следното

- ↑ Зголемување на ДДВ од увоз во периодот јануари- декември 2021 во однос на истиот период од 2020 во апсолутен износ од 15,140,275,326 денари или за 30.6%.
- ↑ Зголемување на ДДВ од прометот во земјата во период јануари- декември 2021 во однос на истиот период од 2020 година во апсолутен износ од 1,804,187,811 денари или за 7.94%.
- ↑ Задржаниот ДДВ од промет со добра во постапка на присилна наплата покажува зголемување во период јануари- декември 2021 во однос на истиот период од 2020 година во апсолутен износ од 11,301,260 денари или за 12.21%.
- ↓ Данокот на донации покажува намалување во земјата во период јануари- декември 2021 во однос на истиот период од 2020 година во апсолутен износ од 16,832,143 денари или за 49.81%.
- ↓ Зголемување на повратот на ДДВ во период јануари- декември 2021 во однос на истиот период од 2020 година во апсолутен износ од 5,719,941,920 денари или за 22.39%.

Во периодот јануари-декември 2021 година, остварен е вкупен приход од данокот на добивка од 10,871,095,326 денари. Овој износ е понизок за 9.42% во однос на планираниот од 12,001,000,000 денари.

- Управата за јавни приходи направи анализа на плаќањата на данокот на добивка кои се извршуваат врз основа на поднесените даночни пријави и месечните пресметки базирани на утврдените основици од примените ДБ пријави во 2021 година за деловната 2020 година, како и анализа на состојбата на полињата кои се битни за утврдување на даночната основа- финансиски резултат од работењето (добивка/загуба). Анализата покажа дека во деловната 2020 во однос на 2019 година остварена е пониска “даночна основа по намалување” за 10,8% кај даночните обврзници кои плаќаат ДД согласно ЗДД.

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2021	2021	2020	2019	2018	нап./пл`21	2021/20	2021/19	2021/18
Данок на добивка	12,001,000,000	10,871,095,326	10,496,394,182	11,554,440,860	14,745,279,525	90.58	103.57	94.09	73.73



Структура на данокот на добивка	01.01-31.12/2021	Струк. (%)	01.01-31.12/2020	Струк. (%)	% 2021/2020
Месечни аконтации	6,971,081,842	64.12	7,496,031,810	71.42	93.00
Даночни биланси	2,798,534,896	25.74	1,638,232,813	15.61	170.83
Дивиденда и друга распределба од добивка	135,072,159	1.24	586,826,850	5.59	23.02
Камата	245,816,061	2.26	94,490,423	0.90	260.15
Задржан данок	639,905,194	5.89	578,923,182	5.52	110.53
Вкупен приход	25,434,647	0.23	74,719,936	0.71	34.04
Покривање на загуба од акумулирана добивка	16,283,868	0.15	2,835,508	0.03	574.28
Ревалоризирани резерви (ревалор. вишоци)	28,868,137	0.27	7,108,939	0.07	406.08
Престанување на услови за користење на даночно олесување и ослободување	10,098,522	0.09	17,224,721	0.16	58.63
Вкупно	10,871,095,326	100	10,496,394,182	100	103.57

Структурата на данокот на добивка за периодот јануари-декември 2021 година споредено со истиот период од 2020 година, покажува намалување на наплатениот износ на данокот на Месечните аконтации на данок на добивка кои се наплатени помалку за 524,949,968 денари (за 7 процентни поени) при нивно учество во вкупниот данок на добивка од 64.12%, намалување на дивиденда и други распределби за 451,754,691 денари (76.98 процентни поени) при нивно учество до 1.24%, намалување на Годишниот вкупен приход за 49,285,289 денари (65.96%) при негово учество од 0.23%, намалување на престанување на условите за користење на дан. олеснување и ослободување зголемување за 7,126,199 денари (41.37 процентни поени) при учество од 0.09 %.


Пораст се бележи на данокот на Даночни биланси за 1,160,302,083 денари (за 70.83 процентни поени) при нивно учество од 25.74%, зголемување на каматата за 151,325,638 денари (за 160.15 процентни поени) при нејзино учество од 2.26%, на Задржаниот данок платен за странски правни лица за 60,982,012 денари (за 10.53 процентни поени) при негово учество 5.89%, покривање на ревалоризирани резерви за 21,759,198 денари (306.08 процентни поени) при нивно учество од 0.27%, од покривање на загуба од акумулирана добивка за 13,448,360 денари (474.28 процентни поени) при учество од 0.15%.

Во периодот јануари-декември 2021 година, остварен е данок на личен доход во износод 20,552,403,103 денари.

Овој износ е понизок за:

- ↓ 1.14% во однос на планираниот 20,790,000,000 денари, повисок за
- ↑ 10.35% во однос на остварениот во 2020 година во износ од 18,625,415,466 денари, повисок за
- ↑ 9.87% во однос на остварениот во истиот период од 2019 во износ од 18,705,659,577 денари, повисок за
- ↑ 17.05% во однос на остварениот во истиот период од 2018 во износ од 17,559,094,247 денари

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2021	2021	2020	2019	2018	нап./пл`21	2021/20	2021/19	2021/18
Данок на личен доход	20,790,000,000	20,552,403,103	18,625,415,466	18,705,659,577	17,559,094,247	98.86	110.35	109.87	117.05



Структура на ПДД/ДЛД	2021	Струк. (%)	2020	Струк. (%)	% 2021/2020
плати и други лични примања	13,603,380,863	66.19	12,620,061,442	67.76	107.79
данок на пен. надомес на доброволно пенз.	5,238,653	0.03	4,384,911	0.02	119.47
по основ на договор за дело	1,611,722,293	7.84	1,325,329,100	7.12	121.61
приходи од земјоделство и шумарство	220,197,753	1.07	236,369,610	1.27	93.16
приходи од самостојна дејност	210,161,861	1.02	227,027,025	1.22	92.57
приходи од имот и имотни права	694,757,929	3.38	652,177,122	3.50	106.53
авторски и права од индустриска сопственост	278,415,946	1.35	238,883,666	1.28	116.55
приходи од капитал	1,672,771,745	8.14	1,358,889,235	7.30	123.10
приходи од капитални добивки	117,223,274	0.57	41,013,391	0.22	285.82
приходи од игри на среќа/наградни игри	1,485,242,953	7.23	1,168,888,016	6.28	127.06
други видови приходи	594,258,594	2.89	527,518,541	2.83	112.65
годишно решение на УЈП	20,431,601	0.10	174,148,413	0.94	11.73
камата за ненавремено плаќање на ПДД	36,387,951	0.18	46,459,269	0.25	78.32
приход остварен од неоданочен приход	2,211,687	0.01	4,265,725	0.02	51.85
Вкупно	20,552,403,103	100.00	18,625,415,466	100.00	110.35

Во структурата на данокот на личен доход најзначаен е износот на доход од работа кој во вкупниот износ учествува со 66.19%. Оваа категорија на ДЛД, во овој период, во однос на истиот период од 2020 година бележи зголемување на наплатата во апсолутен износ од 983,319,421 денар или за 7.79%.

ПРИХОДИ ОД СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

Во периодот јануари-декември 2021 година, остварен е вкупен приход по основ на социјални придонеси од плата во износ од 84,524,778,938 денари. Овој износ е повисок за:

- ↑ 1.73% во однос на планираниот од 83,084,920,000 денари, повисок за
- ↑ 5.75% во однос на остварениот во истиот период од 2020 година во износ од 79,928,037,334 денари, повисок за
- ↑ 15.86% во однос на остварениот во истиот период од 2019 година во износ од 72,956,724,055 денари, повисок за
- ↑ 26.46% во однос на остварениот во истиот период од 2018 година во износ од 66,836,848,626 денари

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2021	2021	2020	2019	2018	нап./пл`21	2021/20	2021/19	2021/18
1	2	3	4	5	6	7 (3:2)	8 (3:4)	9 (3:5)	10 (3:6)
ПИО	48,451,000,000	49,300,611,058	46,354,460,164	41,937,305,549	37,999,805,695	101.75	106.36	117.56	129.74
ПЗ	31,634,920,000	32,211,962,706	30,733,125,907	28,376,594,341	26,410,754,004	101.82	104.81	113.52	121.97
ПОН	2,999,000,000	3,012,205,174	2,840,451,263	2,642,824,165	2,426,288,927	100.44	106.05	113.98	124.15
Вкупно	83,084,920,000	84,524,778,938	79,928,037,334	72,956,724,055	66,836,848,626	101.73	105.75	115.86	126.46



Висината на остварените приходи по видови придонеси во 2021 година, во однос на планираните и во однос на остварените во 2020, 2019 и 2018 година е како што следува:

СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	План	Наплатено				Индекси:	
	01-12/2021	01-12/2021	01-12/2020	01-12/2019	01-09/2018	ост/план`21	2021/2020
1. Придонес за ПИО	48,451,000,000	49,300,611,058	46,354,460,164	41,937,305,549	37,999,805,695	101.75	106.36
Придонес од плата (вкупно)*	46,679,767,276	47,472,523,344	44,642,688,315	40,356,830,458	36,563,574,661	101.70	106.34
Придонеси од доход	560,000,000	553,612,290	539,700,180	490,251,702	442,618,596	98.86	102.58
Придонес од приватен сектор	1,050,000,000	1,086,967,583	1,015,918,440	921,653,129	840,163,973	103.52	106.99
Придонес од индивид. земјоделци	150,000,000	172,683,273	139,390,395	153,099,768	136,154,433	115.12	123.88
Камата	8,232,724	11,258,060	12,215,128	9,539,075	9,398,038	136.75	92.16
Приходи од АВР	3,000,000	3,566,508	4,547,706	5,931,417	7,895,994	118.88	78.42
2. Придонес за здравство	31,634,920,000	32,211,962,706	30,733,125,907	28,376,594,341	26,410,754,004	101.82	104.81
Придонеси од плати*	18,823,284,242	19,166,903,455	18,067,812,706	16,462,147,903	15,012,777,162	101.83	106.08
Приход од Буџет на РМ (МФ,МТСП)	11,278,001,784	11,531,947,337	11,256,562,002	10,618,418,982	10,160,166,540	102.25	102.45
Останати приходи	500,408,865	453,944,633	451,962,214	408,780,119	355,782,015	90.71	100.44
Придонеси од изминати години	1,030,058,446	1,054,418,192	951,251,506	880,410,817	873,401,829	102.36	110.85
Камата	3,166,663	4,749,089	5,537,479	6,836,520	8,626,458	149.97	85.76
3. Придонес за вработување	2,999,000,000	3,012,205,174	2,840,451,263	2,642,824,165	2,426,288,927	100.44	106.05
Придонес од плати	2,668,582,358	2,725,849,439	2,580,767,631	2,476,543,889	2,263,312,984	102.15	105.62
Прид на луѓе кои сам вршат дејн.	30,000,000	27,044,141	25,413,551	24,628,879	22,918,263	90.15	106.42
Придонес на прив раб во стран.	0	0	0	0	0	0	0
Субвенциониран од државата	135,000,000	93,686,040	0	0	0	69.40	0
Мерка за субвенц.-вонредна сост.	0	72,748	0	0	0	0	0
Придонес за изминати години	165,000,000	164,943,711	150,910,034	141,097,907	139,476,021	99.97	109.30
Камата	417,642	609,095	679,293	553,490	581,659	145.84	89.67
Вкупно (1+2+3)	83,084,920,000	84,524,778,938	79,928,037,334	72,956,724,055	66,836,848,626	101.73	105.75


ПОДОБРЕНО АДМИНИСТРИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДОЛГОВИ

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ) ДОЛГ

- На 31.12.2021 година, 16.519 обврзници должат ДДВ во вкупен износ од 14.494.406.864 денари.
- На 31.12.2020 година, 17.559 обврзници должат ДДВ во вкупен износ од 14.431.375.240 денари.
- Во однос на состојбата на 31.12.2020 година кога ДДВ долгот изнесувал 14,431,375,240 денари, долгот е зголемен во апсолутен износ за 63,031,624 денари или за 0,4%.
- Во однос на состојбата на 30.09.2021 година кога бројот на ДДВ должници изнесувал 16.698, а ДДВ долгот изнесувал 14,278,377,010 денари, на 31.12.2021 бројот на должници е намален за -179 должници (1.07%), а долгот е зголемен во апсолутен износ за 216,029,854 денари или за 1,51%.

Движењето на ДДВ долгот по години

Година	Износ
2017	20,974,766,206
2018	20,371,681,639
2019	13,960,896,796
2020	14,431,375,240
2021	14,494,406,864



ДАНОК НА ДОБИВКА И ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

На 31/12/2021 год. долговно салдо по основ на данокот на добивка изнесува 4,607,153,487 денари денари (долг без камата) и спореден со состојба на 31/12/2020 со износ на даночен долг од 5,111,982,082 денари покажува намалување за 9.87%.

Долговното салдо на данокот на добивка по поднесени даночни биланси на 31/12/2021 година изнесува 3,187,557,377 денари и е пониско за 20.13% во однос на долгот на 31/12/2020 кој е во износ од 3,991,084,248 денари. Долговното салдо по основ на данокот на вкупен приход на 31/12/2021 година изнесува 1,418,348,882 денари и е повисоко за 26.5% во однос на долгот на 31/12/2020 кој е во износ од 1,120,897,834 денари. Долговното салдо по основ на даночни биланси на непрофитни организации на 31/12/2021 година изнесува 1,247,228.



ДОЛГ ОД НЕИСПЛАТЕНА БРУТО ПЛАТА

Во периодот јануари–декември 2021 година исплатителите на плати – правни лица, вршители на дејност, паушалци и управители не исплатиле плати по 174,224 поднесени и прифатени МПИН пресметки во вкупен износ на јавни давачки во износ од 9,182,694,989 денари.

Споредено со 30/09/2021 исплатителите на плати не исплатиле плати по 177,775 поднесени и прифатени МПИН пресметки во вкупен износ на јавни давачки во износ од 9,129,198,711 денари. Долгот се зголемил за 0,6% или за 53 мил.денари.

Во однос на состојбата на 31/12/2020 година кога долгот изнесува 8,456,283,591 денари, долгот е зголемен во апсолутен износ за 726,411,398 денари или за 8,59%.

КОНТРОЛИ НА ДАНОЦИ, ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ, КОНТРОЛИ ВО ФУНКЦИЈА И ОСТАНАТИ КОНТРОЛИ



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Во 2021 година вкупно се извршени 3,031 контроли на даноци и други јавни давачки од кои со утврдени неправилности се 1,363 контроли што претставува 44.97% од вкупниот број извршени контроли.

Доколку се мери ефектот на 3,031 извршени контроли на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) од кои со утврдени неправилности се 1,363 контроли или 44.97 % во вкупниот број, укажува на намалување за околу 2,64% на бројот на контроли со утврдени неправилности кај контролите на даноци споредено со 2020 година..

Управата за јавни приходи во 2021 извршила 3,162 други/останати контроли и контроли во функција (без даночни наоди). Останатите контроли и контроли во функција 207 (без даночни наоди), се контроли кои се однесуваат на проверка на одредена фактичка состојба и резултира со наод.

АВТОМАТСКА СЕЛЕКЦИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ

Од 1 јануари 2019 година Управата за јавни приходи започна да применува софтвер за евалуација на ризици кој содржи софтверски имплементирани правила врз основа на кои се генерира листа на ризични обврзници за контрола.

Со овој софтвер се обезбедува објективна селекција на даночни обврзници за контрола, што се постигнува преку автоматизација на процесот на анализа на ризик при што значително се намалува човечкиот фактор, а со тоа и субјективноста во процесот на селекција на даночни обврзници за контрола.

РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛИ, ПО ОСНОВ НА ДАНОЦИ, ПО ГОДИНИ

	2019	2020	2021
Број на контроли	4,023	2,745	3,031
Со неправилност	1,968	1,307	1,363
Индекс: Вк/неп.	48.92	47.61	44.97



Вкупниот број на извршени надворешни контроли по основ на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) во 2021 година се 3,031 контроли, што претставува зголемување за: 10.41% во однос на бројот од 2,745 извршени контроли во истиот период од 2020 година.

	2019	2020	2021
Користено време	136,918	108,571	123,075
Утврдена неправилност	1,801,038,806	1,163,020,130	1,807,981,026

Согледување за ефективно потрошено време по контрола - направено е врз основа на доведување во сооднос на утврдените неправилности на извршените контроли и ефективно искористеното време при вршењето на истите.





ПРАВНИ РАБОТИ

Во 2021 година, бројот од 867 примени жалби и тужби се однесува на 14 жалби и 853 тужби. Од вкупниот број тужби 645 се против акти кои произлегуваат од регионалните дирекции и 208 против акти кои произлегуваат од Централата за наплата на глоби.

ТУЖБИ против акти кои произлегуваат од регионалните дирекции	2021	2020	2019
Информација од УС за број на примени тужби-тековна година	645	477	783
Решени тужби во Управен суд	368	729	843
Вкупно постапки во тек пред УС - од сите години назазад	818	515	731
Уважени предмети од УС и вратени во повторна постапка во УЈП	91	230	283
Завршени предмети во повторна постапка во УЈП	36	108	137
Незавршени предмети во повторна п-ка во УЈП	55	122	146



Управниот суд решил и доставил одлуки до УЈП за 368 тужби кои му биле доставени во предходни периоди и во текот на 2021 година. Од вкупно 368 решени тужби од страна на Управниот суд по решенија на УЈП, во 350 решенија од нив бил утврден соодветен данок и друг јавен приход, споредна даночна давачка како и други јавни давачки во вкупен износ од 1,157,616,266 денари, додека во останатите 18 утужени решенија, даночните обврзници ги утужиле поради индиции за прекршувања на постапки кој ги водела Управата за јавни приходи.

	2021		2020		2019		2021/2020		2021/2019	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Утврдени даноци во утужените решенија	350	1,157,616,266	349	675,088,733	344	1,337,538,889	100.3	171.5	101.7	86.6
Утврдени даноци чии решенија по тужба се поништени или изменети	42	47,773,434	78	150,712,413	95	154,048,094	53.9	31.7	44.2	31.0



Од вкупно 91 уважена тужба и поништени решенија од страна на Управниот суд, кај 42 од нив биле утврдени соодветни даноци и други јавни приходи, споредни даночни давачки како и други јавни давачки. Тие износи во овој случај се поништуваат, а предметите се решаваат повторно применувајќи ги упатувањата дадени во одлуките од Управниот суд. По тој основ се поништува вкупен износ на наод од 47,773,434 денари кој износ бил утврден во 42 решенија поништени од страна на Управниот суд во постапка по тужба.

ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ, ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И НАПЛАТА ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Во 2021 година, од страна на овластените даночни службеници издадени се вкупно 2,896 прекршочни платни налози во износ од 76,435,564 денари. Вкупниот број на прекршочни платни налози по кои е извршена наплата на глоба изнесува 2,896 а вкупниот износ на наплатена глоба е во висина од 34,063,496 денари. Во овој период до комисиите за прекршоци се поднесени 342 барања за поведување на прекршочна постапка во износ од 6,604,903 денари.

Број на постапки и прекршочни платни налози	Регистрација и утврдување на даноци		Регионален даночен инспекторат		ВКУПНО	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Број на постапки	412		1,609		2,041	
Издадени прекршочни платни налози	475	7,027,481	2,928	69,408,083	3,403	76,435,564
Прекршочни платни налози по кои е вршена наплата -50%	50	301,850	2,846	33,761,646	2,896	34,063,496
Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка	295	4,136,910	47	2,467,993	342	6,604,903

Постапки за порамнување, прекршочни платни налози и поднесени барања за поведување прекршочна постапка по години:

Прекршочни платни налози	2021		2020		2019	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Издадени прекршочни платни налози	3,403	76,435,564	667	37,939,977	4,581	457,528,815
Прекршочни платни налози по кои е вршена наплата 50%	2,896	34,063,496	607	17,497,160	1,349	45,949,041
Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка	342	6,604,903	53	2,704,992	2,942	355,461,672

Во 2021 година по основ на донесените одлуки за прекршок изречени се вкупно 3,596 прекршочни санкции-глоби во вкупен износ од 74.279.960 денари, Од донесените одлуки платени се 210 глоби во износ од 4.433.582 денари од кои навреме се платени односно во рок кој не може да биде пократок од осум дена ниту подолг од 30 дена вкупно 28 глоби во износ од 1.017.392 денари, 63 се платени глоби по опомена со износ од 867.463 денари и 119 се платени глоби во постапка на присилна наплата со износ во висина од 2.548.727 денари.

КОМИСИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ	Број	Износ
Ненаплатени одлуки-изречена глоба од минати години	3.072	62.395.847
Донесени одлуки-изречена глоба во тековна година	524	11.884.113
Вкупно донесени одлуки-изречена глоба	3,596	74.279.960
Платена глоба во рок	28	1,017,392
Платена глоба по опомена	63	867,463
Платени глоби во постапка на присилна наплата	119	2,548,727
Вкупно платена глоба	210	4,433,582
Поднесени жалби до Државна комисија по донесени Решенија за изречена глоба	39	2,415,964
Отфрлени или одбиени жалби и потврден управен акт	5	186,777

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ

Во 2021 година, во 18 кривични пријави кои се поднесени од УЈП до надлежните основни јавни обвинителства, осомничени се вкупно 12 одговорни правни лица и 24 одговорни физички лица.

Според видот на кривичното дело :


- „член 60-а од ЗДДВ“ - 1 кривична пријава (5,56%)
- „даночно затајување“ - се поднесени 12 кривични пријави (66,67%)
- „лажен стечај“ - (член 254 од КЗ) и други кривични дела во врска со стечајот (членови 255, 256 и 257 од КЗ) поднесени се 1 кривична пријава (5,56%)
- „други основи“ - се поднесени 4 кривични пријави

(22,22%), едната е од страна на РД Скопје и таа е по основ на член 236 став 1 точка 1 од КЗ – тешка кражба, другата е од страна на РД Битола и таа е по основ на член 244 од КЗ – оштетување на туѓи права, третата е од страна на РД Прилеп таа е по истиот овој основ член 244 од КЗ – оштетување на туѓи права и четвртата е исто така од страна на РД Прилеп и таа е по основ на член 378 став 3 од КЗ – фалсификување на исправа.

Во поднесените 12 кривични пријави по основ на даночно затајување, постои основано сомнение дека се затаени 129,253,077 денари.

ДРУГИ ПОЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДВЕ ГОДИНИ ОД ПРОЕКТОТ ВРАЌАЊЕ ПАРИ НАЗАД КАЈ ГРАЃАНИТЕ - **МОЈ ДДВ**



Враќањето пари назад кај граѓаните е реалност со над 399 илјади корисници на апликацијата Мој ДДВ и исплатени 2.238 340.844,00 денари, односно 36,3 милиони евра како дел од ДДВ искажано во фискалните сметки.

На секои три месеци на трансакциските сметки на граѓаните се исплаќа повратот на ДДВ којшто го оствариле со што се зголемува и довербата кон институциите. Две години, фискалните сметки не се само обична хартија со бројки, туку се сметки кои на граѓаните им враќаат пари. Мој ДДВ е прва апликација од ваков вид и е пример за другите земји кои што токму поради начинот на којшто се спроведува повратот, се инспирираа да воведат иста или слична мерка како враќањето на дел од платениот ДДВ.

Под мотото „Мој Данок, Моја заштеда“ секој граѓанин ја согледува важната улога и одговорност којашто ја има во овој процес – а тоа е активно да учествува во намалувањето на неиздавањето на фискалните сметки со тоа што како партнер на УЈП, ги пријавува ваквите појави. Благодарение на оваа мерка, едно четиричлено семејство може да врати до 28.000 денари годишно во семејниот буџет. Во првата година преку МојДДВ, вратени се над 670 милиони денари, додека во втората година од Мој ДДВ вратени се над 1,5 милијарди денари. Во 2021 година на граѓаните им се исплатени 1,880,638,522 денари.


Бројот на скенирани сметки во периодот 01/07/2019-31/12/2021 година е 564,115,378 сметки, во кои е искажан данок на додадена вредност пресметан по општа стапка од 18% во износ од 25,582,729,211 денари и повластена даночна стапка од 5% во износ од 4,808,198,207 денари

БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ



УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ДОМАЌИН НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДАНОЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ОД СЛОВАЧКА

Управата за јавни приходи беше домаќин на претставници од Словачката даночна администрација како дел од проектот "Поддршка за реформа за управување со јавните финансии во Република Северна Македонија во областа на меѓународното оданочување и локалните даноци". Овој проект ќе придонесе кон подобрување на законската регулатива согласно меѓународната пракса, унапредување на процесите во Управата за јавни приходи а исто така ќе се помогне и во спроведување на процесите и активностите кои Министерството за финансии и Управата за јавни приходи ги преземаат во насока на исполнување на БЕПС минималните стандарди. Во рамки на посетата беше одржана и работилница за трансферни цени.



ДИРЕКТОРКАТА НА УЈП КАКО ПАНЕЛИСТ НА ТРЕТИОТ ВИРТУЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ДАНОЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Директорката на Управата за јавни приходи на покана на Светска банка учествуваше како панелист на третиот виртуелен семинар на тема „ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ: ПАТОКАЗ ЗА ЦЕЛОСНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА„. Семинарот беше во организација на групацијата Светска Банка, Виенски Универзитет, Глобален Центар за даночна политика и ревизорска куќа Ернст & Јанг, а директорката учествуваше на сесијата „Индекс на дигитална зрелост на даночната администрација,, каде што говореше за предизвиците со кои Управата за јавни приходи се соочува во процесот на дигитализација, за постојниот ИТ систем, за воведувањето на новиот Интегриран даночен информационен систем (ИДИС) како и за техничката помош која Управата за јавни приходи ја добива од меѓународните развојни партнери. На панелот презентирани беа и тековните реформи и иницијативи на Управата за јавни приходи насочени кон промовирање на доброволното оданочување, подобрување на ефективноста на услугите на даночните обврзници и на деловното опкружување

УЈП ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

УЈП ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ



YOUTUBE

- Нови претплати - /
- Посетители (subscribers) - 17
- Вкупно прегледи на видеа - 6.629
- Време на гледање (часови) - 124,2
- Споделувања (shares) - 5,5%




WWW.UJP.GOV.MK

- Users/Корисници - 502,916
- Sessions/Сесии - 2.134.001
- Pageviews/Прегледи - 7.864.459
- Pages / Session - 3.69



ФЕЈСБУК

- Посетители (subscribers , likes) - 6.687
- Вкупно посети на страната - 19.770
- Најгледана содржина - 18.022
- Вкупно Објави - 145





СТАТИСТИКИ

НАПЛАТА НА ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2019	2020	2021
	во (000) МКД		
План за даночни приходи согласно државниот Буџет	86,520,000	77,300,000	87,010,000
Вкупна наплата на даночни приходи	82,319,265	76,014,616	89,617,375
Данок на добивка (ДД)	11,554,441	10,496,394	10,871,095
Персонален данок (ДЛД)	18,705,660	18,625,415	20,552,403
МПИН - задршка од работодавачите	12,069,128	12,620,061	13,603,381
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	52,059,164	46,892,806	58,193,877
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во државата	22,997,183	22,969,078	24,849,815
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	55,023,500	49,475,500	64,615,775
- Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	-25,961,520	-25,551,772	-31,271,714
Наплата на социјални придонеси	72,956,724	79,928,037	84,524,779

Како процент од вкупната наплата на даночни приходи

Вкупна наплата на даночни приходи	100.0	100.0	100.0
Данок на добивка (ДД)	14.0	13.8	12.1
Персонален данок (ПДД)	22.7	24.5	22.9
МПИН - задршка од работодавачите	63.2	61.7	64.9
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	27.9	30.2	27.7
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во државата	66.8	65.1	72.1
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	31.5	33.6	34.9
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	100.0	100.0	100.0

Како процент од БДП

Вкупна наплата на даночни приходи	11.88	11.59	12.39
Данок на добивка (ДД)	1.67	1.60	1.50
Персонален данок (ПДД)	2.70	2.84	2.84
МПИН - задршка од работодавачите	1.74	1.92	1.88
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	7.52	7.15	8.05
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во државата	3.32	3.50	3.44
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	7.94	7.54	8.93
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	3.75	3.90	4.32
Наплата на социјални придонеси	10.53	12.19	11.69
Номинален БДП изразен во домашна валута	692,683,000	655,931,000	723,239,000

РЕГИСТРАЦИИ	2019	2020	2021
Регистрирани даночни обврзници			
• Правни лица	108,133	109,856	112,344
• Вршители на дејност	218,410	218,200	218,049
• Земјоделци	193,806	193,848	193,885
Новорегистрирани ПЛ и СВД	9,500	7,704	9,292
Одјавени ПЛ и СВД	9,844	6,191	6,955
Неактивни даночни обврзници	7,390	7,120	7,084
Правни лица	5,065	5,003	4,967
Вршители на дејност	2,325	2,117	2,117

ПОДРЕГИСТРИ

РЕГИСТРИРАНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДДВ	42,589	38,425	39,145
Месечни	5,624	5,928	5,657
Тримесечни	36,965	32,497	33,488
• Новорегистрирани	3,456	2,111	2,671
• Дерегистрирани	2,940	6,275	1,951
ОБВРЗНИЦИ ЗА е-ДАНОЦИ (активни)	132,544	110,686	92,525

ФИСКАЛНА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Фискална опрема со ГПРС ставена во функција	60,429	61,125	63,942
Фискализирани даночни обврзници со Фискална опрема со ГПРС	34,366	34,336	35,150

НАВРЕМЕНО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА (ДД-ДБ И ДБ-ВП за деловна 2020) 2021

	Вкупно пријави доставени навреме	Вкупно пријави кои се очекува да бидат доставени	Процент на оние кои доставуваат навреме (во проценти)
Сите обврзници за ДД	69,328	70,182	98,8%

НАВРЕМЕНО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ДДВ (ДП декември 2020–ноември 2021)

Месец	Вкупно пријави доставени навреме ¹	Вкупно пријави кои се очекува да бидат доставени ²	Процент на оние кои доставуваат навреме ³
01	37,116	38,509	96.4%
02	5,371	5,669	94.7%
03	5,465	5,667	96.4%
04	36,371	38,147	95.3%
05	5,488	5,660	97.0%
06	5,506	5,658	97.3%
07	36,783	38,393	95.8%
08	5,546	5,660	98.0%
09	5,554	5,664	98.1%
10	37,309	38,775	96.2%
11	5,526	5,660	97.6%
12	5,537	5,660	97.8%
Вкупно	191,572	199,122	96.2%

НАВРЕМЕНО ДОСТАВУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКИ 2021 (кои ги доставуваат работодавачите)

Месец	Вкупно пријави доставени навреме ¹	Вкупно пријави кои се очекува да бидат доставени ²	Процент на оние кои доставуваат навреме ³
01	65,909	70,153	94.0%
02	64,957	69,995	92.8%
03	64,850	70,030	92.6%
04	64,912	69,484	93.4%
05	64,882	69,499	93.4%
06	64,821	69,473	93.3%
07	64,861	69,556	93.3%
08	64,841	69,518	93.3%
09	64,658	69,556	93.0%
10	64,457	69,455	92.8%
11	65,157	69,321	94.0%
12	64,908	70,147	92.5%
Вкупно	779,213	836,187	93.2%

КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ		2019	2020	2021
Вкупно - Доставени пријави				
ДД		71,718	67,327	69,328
ДЛД				
ДДВ		240,724	233,087	231,806
Електронско доставување на пријави				
ДД		69,076	66,373	68,950
ДЛД				
ДДВ		240,719	233,086	231,741
Електронско доставување (како процент од сите пријави доставени за секој вид данок)				
ДД		96.32%	98.58%	99.45%
ДЛД				
ДДВ		100.00%	100.00%	99.97%

РЕШАВАЊЕ НА ДАНОЧНИ СПОРОВИ-ТУЖБИ 2021

Период	Број на ТУЖБИ			Завршени за 90 дена	
	За работа	Завршени во периодот	Состојба на крајот од периодот	Вкупно	како % од вкупно
01-03	709	201	508		0.00%
04-06	623	119	504		0.00%
07-09	797	64	733		0.00%
10-12	1.067	114	953		0.00%

Напомена: Иука се прикажани иужбиие за кои водаи евиденција сиие реџионални дирекции на УЈП како и иужбиие за кои се води евиденција во Центарои за наилаи на глоби ири УЈП.



УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Бул. „Кузман Јосифовски - Питу” бр.1, 1000 Скопје

е-пошта: info@ujp.gov.mk

Инфо центар 0800 33 000; 02/3253 200

www.ujp.gov.mk